

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ**

2005

27

27 .07-3513/1
2005

Бранко Црвенковски, . .

- **Љупчо Јордановски, . .**

**ЗАКОН
ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ**

I

1

:).

2

(:) .

3

4

5

II

6

7

8

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;

1 2, 3, 4, 5 6

4

III

9

9

IV

10

10

11

11

1

12

12

13

13

14

:

-

,

,

-

19

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

-

,

-

19

,

-

19

,

-

19

,

-

29

,

-

29

,

-

29

-

,

-

29

,

-

39

,

-

,

39

,

-

.

1

.

15

,

,

,

.

.

16

,

.

17

18

30

19

20

21

V

1. Работно време

22

40

1

23

2. Годишен одмор

24

3. Плати и други надоместоци на пратениците

25

26

27

28

29

3,5 4,0.
0,5%

1
20%.

30

26 29

**4. Други лични примања и надоместоци
на трошоци**

31

: -

- ,
- (),
- ,
- ,
- ,
- 8% ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- 30% ,
- ,
- 40% ,
- ,

5. Други услови за работа на пратениците

32

, , .

33

,

34

.

1

VI

35

30

36

1

5 12

1

31 1

37

30 36

36

38

:-

39

37

40

53 25

()

55

(),

25

25

(). 25 ,

55

(),

53

41

40

80%

42

41

43

1

41

44

45

VII

46

47

VI

1

48

VI

49

(
38/91, 23/97 37/2005),

36/90

1

50